



ПРЕНОСЛИВ БЛЕНДЕР

BC151EU Серија | Водич за сопственикот



ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

	Прочитајте и прегледајте инструкции за работа и употреба.
	Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.
	Само за домашна употреба.
	Означува локација за прикачување на USB-C кабел за полнење.
Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:	

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, секогаш мора да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост. Не користете уред за друга употреба освен за наменета.

- 1 Прочитајте ги сите инструкции пред употреба на апаратот и неговите додатоци.
- 2 Внимателно набљудувајте и ги следете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- 3 **СЕКОГАШ** Внимавајте кога се справувате со Power Blade. Сечилата се остри, ракувајте внимателно. **САМО** фатете го склопот на Power Blade од базата на моторот. Ако не се внимава при ракување со сечилото ќе резултира со ризик од исеченици.
- 4 Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот. Овој апарат содржи остри, лабави сечила кои можат да предизвикаат повреда ако се ракува погрешно.
- 5 Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот.
- 6 **НЕ** мешајте топли течности или газирани течности, бидејќи тоа може да предизвика зголемување на притисокот, што резултира со ризик од изгореници или други повреди на корисникот.
- 7 **НЕ** го полнете садот за мешање покрај **линијата MAX FILL**.
- 8 Сечилата се остри. Ракувајте внимателно.
- 9 Пред употреба ги измијте сите делови кои можат да дојдат во контакт со храната. Следете ги инструкциите за миене опфатени во овој упатство.
- 10 За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ** ја потопувајте основата на моторот во било каква форма на течност.
- 11 **НЕ** чувајте на отворено и не дозволувајте производот да се потопи во течност.
- 12 **НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред или да го користат како играчка. Строг надзор е потребен кога било кој апарат се користи во близина на деца.

Што не е покриено со гаранциите??

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од несвесна употреба или грижа, неправилно работење,
- Занемарување, невнимателно или неправилно ракување со
- апарат за домаќинство кој не е во согласност со упатствата во упатството за употреба на Ninja® што доаѓа со вашиот апарат.
- Користење на уредот за други цели освен за нормална употреба во домаќинството.
- Употреба на делови кои не се склопени или инсталирани во согласност со упатствата во упатството за употреба.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални Ninja® компоненти.
- Неправилна инсталација (освен ако инсталацијата не ја изврши Нинџа

Ако поправките или модификациите биле извршени од трети лица, освен од Ninja и неговите агенти или дилери, освен ако не можете да докажете дека поправките или модификациите ги извршиле други не е поврзано со дефектот за кој ја остварувате продолжената гаранцијаausüben.

Што се случува кога ќе ми истече гаранцијата?

Нинџа не прави уреди кои работат само ограничено време. Цениме кога клиентите сакаат да го поправат својот уред дури и по истекот на гарантниот период. Во овој случај, ве молиме контактирајте ја нашата телефонска линија за помош на клиентите на 0800 000 9063.

Каде можам да купам оригинални резервни делови и оригинални додатоци од Ninja??

Целосната палета на Ninja резервни делови и додатоци за сите Ninja уреди може да се најде на www.ninjakitchen.eu

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО

 www.ninjakitchen.eu/register-guarantee

ДРЖЕТЕ ГИ СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ДОБРО

Број на модел: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Чувајте ја сметката внимателно)

Купено од: _____

Придобивки од регистрирање на вашиот производ и создавање сметка:

- Добијте полесна и побрза поддршка за производот и пристап до информации за гаранцијата
- Добијте пристап до водичи за решавање проблеми и нега на производи

- Бидете меѓу првите што ќе дознаат за ексклузивни промоции на производи.

СОВЕТ :Моделот и серискиот број можете да ги најдете на етикетата со **QR** код на дното на уредот.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА

УПОТРЕБА

- 13 Овој уред НЕ е наменет да се користи од страна на луѓе со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- 14 Пред секоја употреба, прегледајте го склопот на Power Blade за оштетување. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.
- 15 **НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.
- 16 **НЕ** дозволувајте било кој дел од уредот да дојде во контакт со топли површини, вклучувајќи печки и други уреди за греење.
- 17 **СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.
- 18 Држете рацете, косата и облеката надвор од бродот кога се товарат и работат.
- 19 **САМО** користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- 20 За време на работа и ракување со уредот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.
- 21 **НЕ** работете со уредот со празен контејнер.
- 22 **НЕ** микробранови контејнери или додатоци обезбедени со уредот.
- 23 **НЕ** вршете операции за мелење.
- 24 Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контејнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика скршување на садот и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.
- 25 **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека садот и капакот се правилно поставени пред работа.
- 26 **НЕ ги** изложувајте контејнерите и додатоците на екстремни температурни промени.
Тие може да доживеат штета.
- 27 **НИКОГАШ** не го оставајте уредот без надзор додека се користи.
- 28 Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на чашата, го уредот со копче за напојување и користите стругалка за да ги отстраните состојките.
- 29 **НЕ** се обидувајте да го извадите садот и капакот од основата на моторот додека сечилото сè уште се врти. Дозволете уредот целосно да застане пред да го отстраните капакот и/или садот.
- 30 **НЕ чувајте** состојките подолго време пред или по мешањето. Некои видови храна може да содржат активни состојки или да испуштаат гасови кои ќе се прошират ако се остават во затворен контејнер, што резултира со прекумерен притисок што може да претставува ризик од повреда.
- 31 Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и привремено ќе го оневозможи моторот. За да го ресетирате, исклучете го Ninja Blast™ преносливиот блендер со помош на копчето за напојување и го оставете да се олади 15 минути пред да се користи повторно.
- 32 **НЕ** обработувајте суви состојки без додавање течност во садот за мешање.

- 33 Работете **САМО** со вклучен капак.
- 34 **НЕ** го замрзнувајте блендерот во фрижидер.
- 35 Исклучете го уредот и исклучете од напојувањето пред да смените додатоци или да се приближите до деловите кои се движат во употреба.
- 36 Не го злоупотребувајте уредот за да избегнете потенцијални повреди.

УПОТРЕБА НА БАТЕРИИТЕ

- A** Батеријата е извор на енергија за Ninja Blast Portable Blender. Внимателно прочитајте и ги следете сите инструкции за полнење.
- B** **НЕ** го запалувајте овој уред дури и ако е сериозно оштетен. Литиум-јонските батерии можат да експлодираат во пожар. Секогаш правилно ги рециклирајте производите напојувани со литиум-јонски батерии.
- B** Бидејќи нема кабел за напојување, спречите случајно активирање на сечилото со тоа што блендерот е **исклучен** кога не се користи или кога се пие од капакот на изливот.
- G** Чувајте ја батеријата подалеку од сите метални предмети како кламери за хартија, монети, клучеви, шајки или завртки. Спојувањето на терминалите на батеријата заедно го зголемува ризикот од пожар или изгореници.
- D** Во лоши услови, течноста може да се исфрли од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници. Ако дојде до контакт, исплакнете со вода. Ако течноста дојде до очите, побарајте медицинска помош.
- E** Овој уред содржи батерии кои можат да се заменат само од квалификувани лица.
- Ж** Овој уред содржи батерии кои не можат да се заменат.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДЕЛОВИ


- А Капак за голтка
- Б Рачка за носење
- В Сад за мешање*
- Г Капа на садот*
- Д Капак на сечило*
- Е Моторна основа со Power Blades
- Ж USB-C кабел за полнење
- З Порта за полнење

* Големината и количината на сатовите за мешање и додатоците варираат во зависност од моделот.

ПОЛНЕЊЕ:

Наполнете уредот најмалку 2 часа за полна батерија. Светодиодите ќе светнат зелено кога се целосно наполнети.

Портата за полнење се наоѓа на задниот дел на моторната база. Користете USB-C кабел за полнење со 5V 3A напојување.



ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА


ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања на почетокот на овој водич за сопственикот пред да продолжите.

БЕЛЕШКИ:

- Справете се со склопот на Power Blade со факане околу основата на моторот.
- Сите додатоци се без BPA. Сите додатоци **ОСВЕН** основата на моторот се безбедни за миене судови. **НЕ** користете тежок циклус. Уверете се дека капакот и садот се отстранети од основата на моторот пред да се стават во машина за миене судови. Внимавајте кога се справувате со Power Blade Assembly.

- А Отстранете ги сите материјали за пакување од уредот. Внимавајте кога го отпакувате сечилото, бидејќи сечилата се остри.
- Б Измијте садот, капакот и сечилото во топла сапунена вода со помош на прибор за миене садови со рачка за да се избегне директен контакт со сечилата. **НЕ ја** потопувајте основата на моторот во вода при чистење. Внимавајте кога се справувате со сечилата, бидејќи сечилата се остри.
- В Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ



ПРОГРАМИ:

СТАРТ/СТОП КОПЧЕ

Притиснете копче Старт/Стоп еднаш за да го активирате 30-секундниот циклус на мешање.

КОПЧЕ ЗА НАПОЈУВАЊЕ



Притиснете копче за напојување за да го вклучите и исклучите уредот.

СОСТОЈБИ НА ГРЕШКА	ЛЕД емисии	Решенија
Садот и основата не се усогласени	Трепкајќи БЕЛО	Уверете се дека бродот и моторната основа се усогласени со помош на стрелките на задната страна на моторната база и садот.
Сечилата се блокирани	Трепкачки портокалов	Преместување на состојките од сечилото и повторно стартување на програмата за мешање.
Бара полнење	Цврста црвена	Единица за полнење.
Абнормален полнач	Трепкаат ЦРВЕНО и СИНО	Неисправен полнач, исклучете и најдете точен 5V 3A полнач.
Време за ладење на единицата	Во насока на стрелките на часовникот Подвижни портокалови LED диоди	Оставете уредот да седи на собна температура 15 минути пред да се користи повторно.
Додека се полни	Трепкаат БЕЛО и ЦРВЕНО	Повикајте ја службата за клиенти.

КОРИСТЕЊЕ НА САД ЗА МЕШАЊЕ


ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања на почетокот на овој водич за сопственикот пред да продолжите.

- А Уверете се дека основата на моторот е целосно наполнета и садот е правилно инсталиран со усогласување на стрелката на садот со стрелката на моторната основа која се наоѓа на задната страна на моторната основа.



- Б Вклучете го уредот со притискање на копчето ⏻ додека не светнат светлата на копчето Старт/Стоп.
- В Додавајте состојки, почнувајќи со течности, потоа цврсти состојки. Ако користите мраз, секогаш додавајте последен. **НЕ** полнете состојки надвор од **линијата MAX FILL**. Зацврстете капак на садот, вртејќи во насока на стрелките на часовникот за да се затегне.
- Г Мешајте за 30-секунден циклус на мешање со притискање на копчето Старт/Стоп.

- Д Отворете го капакот за да пиете, или го отстранете капакот за да го истурите излезот на блендерот во друг контејнер. **НЕ** го отстранувајте садот од моторната база кога е наполнет. Испразнети садови пред да се извадат од моторната база.
- Е По мешањето, **исклучете** го уредот со притискање на ⏻ копчето. Основата на моторот треба да се **исклучи** кога се пие од капакот и кога блендерот повеќе не се користи.
- Ж Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.



ИНСТАЛИРАЊЕ НА КАПА НА САДОТ И КАПАКОТ НА СЕЧИЛОТО

Откако мешањето е завршено, уверете се дека капакот е цврсто затегнат и го свртете блендерот наопаку. Завртете спротивно од стрелките на часовникот за да ја извадите основата на моторот од садот. Поставете рамен капак на дното на садот и го свртете во насока на стрелките на часовникот.

Поставете капак на сечилото на основата на моторот за да ги покриете изложените сечила со вртење спротивно од стрелките на часовникот.

ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ

Сечилата сè уште можат да работат кога капакот е отстранет. Секогаш го исклучувајте уредот кога чистите без капак или кога склопот на Power Blade е изложен.

Миене раце

Измијте садот, капакот и склопот на Power Blade со топла, сапунена вода. Користите прибор за миене садови или крпа за да го исчистите склопот на моторот. Внимавајте кога се справувате со Power Blade на основата на моторот, бидејќи сечилата се остри. Избришете ја основата на моторот со чиста, влажна крпа.

НЕ ја потопувајте основата на моторот во вода. Темелно исплакнете и исушете на воздух сите соодветни делови.

Моторна база

USB-C портата и основата на моторот се водоотпорни, што значи дека основата на моторот може да се исплакне во лавабото; **Сепак, не ја** ставајте основата на моторот во машина за миене садови и не ја потопувајте во вода. Уверете се дека USB-C полначот не е вметнат пред чистење.

ПОДЛАБОКО ЧИСТЕЊЕ

Машина за миене садови

Садот, капакот на садот, капачето на садот и капакот на сечилото се безбедни за миене садови.

НЕ користете тежок циклус. Уверете се дека садот и капакот се отстранети од основата на моторот пред да се стават во машина за миене садови.

СКЛАДИРАЊЕ

Чувајте уредот исправен и со капакот, садот и основата на моторот целосно собрани.

НЕ чувајте мешани или немешани состојки во садот со Power Blade Assembly за подолг временски период.

НЕ складирајте предмети на врвот на садот. Сите останати додатоци ги чувајте заедно со уредот или во шкаф каде што нема да бидат оштетени или да создадат опасност.

Ако вашата единица има потреба од сервисирање, повикајте го Корисничкиот сервис на 0800 862 0453. За да можеме подобро да ви помогнеме, молиме регистрирајте го вашиот производ онлајн на registryourinja.eu и го имајте производот при рака кога ќе се јавите.

НАРАЧКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ninjaaccessories.eu

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го уредот пред отстранување на проблеми.

Уверете се дека уредот не се полни при решавање на проблеми. Уверете се дека уредот е целосно наполнет и садот е правилно усогласен.

Контролниот панел не се исклучува.

- Притиснете и задржете Копче за да го вклучите акумулаторскиот блендер **НА** и **ИСКЛУЧЕНО**.

Не се меша добро; состојките се заглавуваат.

- Ако состојките рутински се заглавуваат, додавањето на течност обично помага. Исто така, можете да го протресете блендерот додека мешате или да го свртите блендерот наопаку, да започнете циклус на мешање и да го свртите на десната страна нагоре за да ги преместите состојките додека се мешаат.
- Кога го полните садот, почнете со течност или јогурт, потоа свежо овошје или зеленчук, проследено со лиснати зеленчук или билки. Додавајте семиња, прав или путер од ореви и завршувајте со мраз или замрзнати состојки.

Капакот е тешко да се состави на садот.

- Поставете монтираната моторна основа и садот на рамна површина. Внимателно го ставете капакот на изливот на врвот на садот и ги порамнете нишките така што капакот на изливот да седи рамно. Вртете во насока на стрелките на часовникот додека не добиете цврсто запечатување.

Бродот е тешко да се монтира на моторната база.

- Поставете основата на моторот на рамна површина. Внимателно го ставете садот на врвот на основата на моторот и ги усогласете нишките така што садот да седи рамно. Вртете во насока на стрелките на часовникот додека не добиете цврсто запечатување. Светодиодите на корисничкиот интерфејс треба да трепкаат сино кога садот е правилно усогласен.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

Ве молиме посетете registryourninja.eu за да го регистрирате својот нов Нинџа® производ во рок од дваесет и осум (28) дена од купувањето. Од вас ќе биде побарано да го наведете името на продавницата, датумот на купување и бројот на моделот заедно со вашето име и адреса.

Регистрацијата ќе ни овозможи да ви контактираме во неверојатен случај на известување за безбедноста на производот. Со регистрацијата, вие потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале инструкциите за употреба и предупредувањата наведени во придружните инструкции.

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот (вашиите законски права). Можете да ги спроведете овие права против вашиот трговец. Ние ви даваме дополнителна гаранција од производителот од две години. Овие услови се однесуваат само на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски права не се променети.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашата гаранција. Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив.

Нинџа® гаранции

Секоја нинџа машина доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu

Како да ја регистрирам мојата Нинџа гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рамките на 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следниве информации за вашиот производ.

- Датум на купување на единицата (потврда или белешка за испорака).
- За да се регистрирате онлајн, молиме посетете www.ninjakitchen.eu

ВАЖНО :

- Гаранцијата ќе го покрие вашиот производ само од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни биде потребна вашата потврда за да потврдиме дека информациите кои ни ги доставиле се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрањето на мојата бесплатна нинџа гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, ние ќе ги имаме вашите податоци при рака ако некогаш треба да стапиме во контакт. Исто така, можете да добиете совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашата Нинџа единица и да ги слушнете последните вести за новата Нинџа® технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

Што е покриено со бесплатната нинџа гаранција?

Поправка или замена на вашата Нинџа машина (по дискреција на Нинџа), вклучувајќи ги сите делови и труд. Нинџа гаранцијата е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со бесплатната нинџа гаранција?

- A. Нормално абеење на делови кои можат да се носат (како што се додатоци). Резервните делови се достапни за купување на www.ninjakitchen.eu
- B. Штета предизвикана од злоупотреба, злоупотреба, небрежно ракување, неуспех да се изврши потребното одржување или штета поради лошо ракување во транспортот.
- V. Штета предизвикана од одржување кое не е одобрено од нинџата.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Ќе најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови и резервни делови / додатоци за сите Нинџа машини на www.ninjakitchen.eu

Имајте на ум дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови кои не се нинџа може да не бидат покриени со вашата гаранција.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke, der tilhører SharkNinja Operating LLC i Storbritannien. NINJA BLAST er et varemærke anmeldt af SharkNinja Operating LLC i Storbritannien. BLASTBLADE er et uregistreret varemærke, der tilhører SharkNinja LLC i Storbritannien.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Da wir fortlaufend daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich. NINJA BLAST ist eine anhängliche Markenanmeldung von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich. BLASTBLADE ist ein nicht eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja LLC im Vereinigten Königreich.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST is a pending trademark application in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC. BLASTBLADE is an unregistered trademark in the United Kingdom of SharkNinja LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en el Reino Unido. NINJA BLAST es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC en proceso de registro en el Reino Unido. BLASTBLADE es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC no registrada en el Reino Unido.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au Royaume-Uni. NINJA BLAST est une marque en cours de dépôt de SharkNinja Operating LLC au Royaume-Uni.

BLASTBLADE est une marque non déposée de SharkNinja LLC au Royaume-Uni.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nel Regno Unito. NINJA BLAST è un marchio di SharkNinja Operating LLC in attesa di registrazione nel Regno Unito. BLASTBLADE è un marchio di SharkNinja LLC non registrato nel Regno Unito.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk van SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST IS EEN IN BEHANDELING ZIJNDE HANDELSMERKAANVRAAG IN HET Verenigd Koninkrijk van SharkNinja

Operating LLC. BLASTBLADE is een niet-geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk van SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

NINJA er et registrert varemærke i Storbritannia som tilhører SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST er en ventende varemærkesøknad i Storbritannia av SharkNinja Operating LLC. BLASTBLADE er et uregistrert varemærke i Storbritannia som tilhører SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos; assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca comercial registrada no Reino Unido da SharkNinja Operating LLC. Ninja Blast é uma candidatura a marca comercial da SharkNinja Operating LLC pendente no Reino Unido. BLASTBLADE é uma marca comercial não registrada no Reino Unido da SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti tekemään tuotteistamme entistäkin parempia. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki. NINJA BLAST on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksyntää odottava tavaramerkki. BLASTBLADE on SharkNinja LLC -yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimätön tavaramerkki. © 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter. Specifikationer som ingår här kan därför ändras utan att det meddelas.

Varumärket NINJA är registrerat i Storbritannien och tillhör SharkNinja Operating LLC. SharkNinja Operating LLC har ansökt om registrering av varumärket NINJA BLAST i Storbritannien. BLASTBLADE är ett oregistrerat varumärke i Storbritannien och tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

Çfarë nuk mbulohet nga garancitë??

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi i paskrupullt, operacion i papërshtatshëm,
- Neglizhenca, pakujdesia ose trajtimi i papërshtatshëm i
- Një pajisje shtëpiake që nuk përputhet me udhëzimet në manualin e instruksioneve Ninja® që erdhi me pajisjen tuaj.
- Përdorimi i pajisjes për qëllime të tjera përveç përdorimit normal të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të montuara ose të instaluar në përputhje me udhëzimet në manualin e udhëzimit.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja®.
- Instalim i pasaktë (përveç nëse instalimi kryhet nga Ninja

Nëse riparimet apo modifikimet janë bërë nga palë të treta përveç Ninja dhe agjentëve apo tregtarëve të tij, përveç nëse mund të vërtetoni se riparimet apo modifikimet janë bërë nga të tjerët, kjo nuk është e lidhur me defektin për të cilin jeni duke bërë garancinë e zgjatur.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk bën pajisje që punojnë vetëm për një kohë të kufizuar. E vlerësojmë kur klientët duan të riparojnë pajisjen e tyre edhe pasi të ketë skaduar periudha e garancisë. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës së klientit në 0800 000 9063.

Ku mund të blej pjesë të vërteta këmbimi dhe aksesore të vërtetë nga Ninja??

Gama e plotë e pjesëve dhe aksesoreve të këmbimit Ninja për të gjitha pajisjet Ninja mund të gjenden në www.ninjakitchen.eu

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

REGJISTRONI BLERJEN TUAJ

 www.ninjakitchen.eu/register-guarantee

MBAJINI MIRË INFORMACIONET E MËPOSHTME

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Mbajeni llogarinë afër)

Blerë nga: _____

Përfitimet e regjistrimit të produktit tuaj dhe krijimin e një llogarie:

- Merrni mbështetje më të lehtë dhe më të shpejtë të produktit dhe qasje në informacionin e garancisë
- Merrni akses në udhëzuesit e problemeve dhe të kujdesit ndaj produkteve
- Jini ndër të parët që dini për promocionet ekskluzive të produkteve.

KËSHILLË: Modeli dhe numri serial mund të gjenden në etiketë me një kod QR në fund të pajisjes.



BLENDER PORTATIV SHPËRTHYES BC151EU Series | Udhëzuesi i pronarit



UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËR PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM
SHTËPIAK

	Lexoni dhe rishikoni udhëzimet për funksionimin dhe përdorimin.
	Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme në pronë nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.
	Vetëm për përdorim shtëpiak.
	Tregon një vend për të lidhur një kabëll karikimi USB-C.
Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:	

⚠️KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë. Mos e përdorni pajisjen për ndonjë përdorim tjetër përveç përdorimit të saj të synuar.

- 1 Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni pajisjen dhe aksesorët e saj.
- 2 Vëzhgoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- 3 **GJITHMONË** ki kujdes kur merret me shpatën e energjisë, shpatat janë të mprehta, me kujdes. **VETËM** kapni montimin Power Blade nga baza e motorit. Nëse nuk jeni të kujdesshëm gjatë trajtimit të tehut, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.
- 4 Merrni kohën tuaj dhe kini kujdes gjatë zhblokimit dhe vendosjes së pajisjes. Kjo pajisje përmban tehe të mprehta dhe të lirshme që mund të shkaktojnë dëmtime nëse trajtohen gabimisht.
- 5 Bëni një inventar të të gjithë përmbajtjes për t'u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar pajisjen tuaj siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
- 6 **MOS** përzieni lëngjet e nxehta ose lëngjet e gazuara, pasi kjo mund të shkaktojë një rritje të presionit, duke rezultuar në rrezikun e djegieve ose dëmtimeve të tjera për përdoruesin.
- 7 **MOS** e mbushni enën e përzierjes pranë **linjës MAX FILL**.
- 8 Tehet janë të mprehta. Trajtoje me kujdes.
- 9 Lani çdo pjesë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit. Ndiqni udhëzimet e larges të përfshira në këtë udhëzues.
- 10 Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni bazën motorike në asnjë formë të lëngshme.
- 11 **MOS** e ruani në ajër të hapur dhe mos lejoni që produkti të zhytet në lëng.
- 12 **MOS** lejoni që fëmijët ta përdorin këtë pajisje ose ta përdorin si lodër. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur çdo pajisje përdoret pranë fëmijëve.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM

SHTËPIAK

- 13 Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga njerëz me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- 14 Para çdo përdorimi, inspektoni montimin Power Blade për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet për dëmtime, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.
- 15 **MOS** u përpiq t'i mprehësh tehet.
- 16 **MOS** lejoni që asnjë pjesë e pajisjes të hyjë në kontakt me sipërfaqet e nxehta, duke përfshirë sobat dhe pajisjet e tjera të ngrohjes.
- 17 **GJITHMONË** përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.
- 18 Mbajini duart, flokët dhe rrobat larg varkës kur ngarkoni dhe punoni.
- 19 **VETËM** përdorni aksesore dhe aksesore që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesoreve që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- 20 Gjatë funksionimit dhe trajtimit të pajisjes, shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- 21 **MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.
- 22 **MOS i bëni** kontejnerët me mikrovalë ose aksesore të pajisur me pajisjen.
- 23 **MOS** kryeni operacione të bluarjes.
- 24 Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Moslargimi i ustensileve mund të bëjë që ustensilet të thyhen dhe mund të rezultojë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.
- 25 **Mos** u përpiqni të mposhtni mekanizmin e bllokimit. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.
- 26 **MOS** i ekspozoni kontejnerët dhe aksesore ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës. Ata mund të pësojnë dëme.
- 27 **KURRË mos** e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.
- 28 Nëse gjeni përbërës të papërzier që ngjiten në anët e filxhanit, fiken pajisjen me butonin e energjisë dhe përdorni një grirës për të hequr përbërësit.
- 29 **MOS** u përpiqni të hiqni kontejnerin dhe kapakun nga baza motorike, ndërsa tehu është ende duke u kthyer. Lejoni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë para se të heqë kapakun dhe/ose kontejnerin.
- 30 **MOS i ruani** përbërësit për periudha më të gjata kohe para ose pas përzierjes. Disa ushqime mund të përmbajnë përbërës aktivë ose të lëshojnë gaze që do të zgjerohen nëse lihen në një enë të vulosur, duke rezultuar në presion të tepruar që mund të përbëjë një rrezik dëmtimi.
- 31 Nëse njësia mbinxehet, çelësi termik do të aktivizojë dhe çaktivizojë përkohësisht motorin. Për të rivendosur, fike Ninja Blast™ Portable Blender duke përdorur butonin e energjisë dhe lejoje të ftohet për 15 minuta para se ta përdorësh përsëri.
- 32 **MOS** i përpunoni përbërësit e thatë pa shtuar lëng në tenxheren e përzierjes.

- GG** Puno **vetëm** me kapakun.
- HH** **Mos** e ngrini përzierjen në frigorifer.
- II** Zhblokonti njësinë dhe shkëputeni nga furnizimi me energji elektrike para se të ndërroni aksesoret ose t'i afroheni pjesëve lëvizëse në përdorim.
- JJ** Mos e keqpërdorni pajisjen për të shmangur dëmtimet e mundshme.

PËRDORIMI I BATERISË


- A** Bateria është burimi i energjisë për Ninja Blast Portable Blender. Lexoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për ngarkimin.
- B** **MOS** e ndizni këtë pajisje edhe nëse është dëmtuar rëndë. Bateritë litium-jon mund të shpërthejnë në një zjarr. Gjithmonë ricikloni siç duhet produktet e fuqizuara nga bateritë litium-jon.
- C** Meqë nuk ka kordon energjie, parandaloni aktivizimin aksidental të tehut duke **e fikur blenderin** kur nuk është në përdorim ose kur pini nga kapaku i lugës.
- D** Mbajeni baterinë larg të gjitha objekteve metalike si copa letre, monedha, çelësa, kunja ose vida. Lidhja e terminaleve të baterisë së bashku rrit rrezikun e zjarrit ose djegieve.
- E** Në kushte të këqija, lëngu mund të nxirret nga bateria. Evitoni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë irrimtim ose djegie. Nëse ndodh kontakti, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu të vjen në sy, kërko kujdes mjekësor.
- F** Kjo pajisje përmban bateri që mund të zëvendësohen vetëm nga persona të kualifikuar.
- G** Kjo pajisje përmban bateri që nuk mund të zëvendësohen.

RUAJI KËTO UDHËZIME

PJESËT

- A Kapaku i gëlltitjes
- B Doreza mbajtëse
- C Përzjerja e tenxheres*
- D Kapaku i tenxheres*
- E Mbulesa e shpatës*
- F Baza motorike me teh fuqie
- G Kablllo karikimi USB-C
- H Porti i ngarkimit


* Madhësia dhe sasia e enëve dhe aksesoreve miksues ndryshojnë në varësi të modelit.



NGARKIMI:

Ngarkoni pajisjen për të paktën 2 orë për të karikuar baterinë. LED-të do të shkëlqejnë jeshile kur të ngarkohen plotësisht.

Porti i ngarkimit ndodhet në pjesën e pasme të bazës motorike. Përdorni një kablllo karikimi USB-C me një furnizim me energji 5V 3A.



Baza motorike prapa

PARA PËRDORIMIT TË PARË


E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha paralajmërimet në fillim të udhëzuesit të këtij pronari para se të procedoni.

SHËNIMET:

- Merreni me montimin Power Blade duke kapur rreth bazës së motorit.
- Të gjitha aksesorët janë pa BPA. Të gjithë aksesorët **përveç** bazës motorike janë të sigurt për larjen e pjatlarësve. **MOS** përdorni një cikël të rëndë. Sigurohuni që kapaku dhe kontejneri të hiqen nga baza motorike para se t'i vendosni në lavanderi. Përdorni kujdes kur merreni me Montimin e Tehut të Energjisë.

- A** Hiqni të gjitha materialet e paketimit nga pajisja. Kini kujdes kur zhblokonte tehun, pasi tehet janë të mprehta.
- B** Lajeni pjatën, kapakun dhe tehun në ujë të ngrohtë e sapun duke përdorur ustensilet e larjes së pjatlarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. **MOS** e zhytni bazën e motorit në ujë kur pastroni. Kini kujdes kur përdorni tehet, pasi tehet janë të mprehta.
- C** Shpëlajeni mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.

DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT



APLIKIMET:

BUTONI START/STOP

Shtypni butonin Start/Stop një herë për të aktivizuar ciklin e trazimit prej 30 sekondash.

BUTONI I ENERGJISË



Shtypni butonin e energjisë për të ndezur dhe fikur pajisjen.

GJENDJET E GABIMIT	Emetimet LED	Zgjidhjet
Anija dhe baza nuk janë të radhitura	Blinking WHITE	Sigurohuni që baza e varkës dhe e motorit të jenë të radhitura duke përdorur shigjetat në pjesën e pasme të bazës motorike dhe anijes.
Shpatat janë bllokuar	Xixëllonja portokalli	Lëvizni përbërësit nga tehu dhe rinisni programin e përzierjes.
Kërkon ngarkim	E kuqe e fortë	Njësia e ngarkimit.
Karikues anormal	Të kuqen dhe blunë	Karikues i gabuar, zhbloko dhe gjej karikuesin e saktë 5V 3A.
Koha e ftohjes së njësisë	LED-të portokalli që lëvizin në drejtimin e orës	Lëreni pajisjen të ulet në temperaturën e dhomës për 15 minuta para se ta përdorni përsëri.
Ndërsa mbushet	Lidhja e bardhë dhe e kuqe	Telefononi shërbimin ndaj klientit.

PËRDORIMI I TASAVE TË PËRZIERJES


E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha paralajmërimet në fillim të udhëzuesit të këtij pronari para se të procedoni.

- A** Sigurohuni që baza motorike të jetë plotësisht e ngarkuar dhe kontejneri të instalohet siç duhet duke e radhitur shigjetën e tenxheres me shigjetën bazë motorike të vendosur në pjesën e pasme të bazës motorike.



- B** Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin  derisa të ndizen dritat e butonit Start/Stop.
- C** Shtoni përbërësit, duke filluar me lëngjet, pastaj përbërësit e ngurtë. Nëse jeni duke përdorur akull, gjithmonë shtoni të fundit. **MOS** i mbushni përbërësit jashtë **linjës MAX FILL**. Lidhni kapakun e enës, duke u kthyer në drejtim të orës për t'u shtrënguar.
- D** Trazojeni për një cikël përzierjeje prej 30 sekondash duke shtypur butonin Start/Stop.

- E** Hapeni kapakun për të pirë, ose hiqni kapakun për të hedhur daljen e blenderit në një enë tjetër. **Mos** e hiqni kontejnerin nga baza motorike kur është plot. Zbrazni kontejnerët para se t'i hiqni nga baza motorike.
- F** Pas përzierjes, **fikeni** njësinë duke shtypur  një buton. Baza motorike duhet të **fiket** kur pini nga kapaku dhe kur përzierësi nuk është më në përdorim.
- G** Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.



INSTALIMI I KAPAKUT TË KONTEJNERIT DHE MBULESËS SË TEHUT

Pasi përzierja të përfundojë, sigurohuni që kapaku të jetë i shtrënguar dhe kthejeni blenderin me kokë poshtë. Kthehuni në drejtim të kundërt për të hequr bazën motorike nga kontejneri. Vendosni një kapak të sheshtë në pjesën e poshtme të tenxheres dhe kthejeni në drejtim të orës.

Vendosni një mbulesë tehu në bazën e motorit për të mbuluar tehet e ekspozuara duke u kthyer në drejtim të kundërt.

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI

Tehet mund të funksionojnë ende kur kapaku është hequr. Gjithmonë fikni pajisjen kur pastroni pa kapak ose kur montimi Power Blade është i ekspozuar.

Larja e duarve

Lajeni tenxheren, kapakun dhe montimin Power Blade me ujë të ngrohtë dhe sapun. Përdorni ustensile për larjen e pjatlarësve ose një leckë për të pastruar montimin e motorit. Kini kujdes kur përdorni Tehun e Fuqisë në bazën e motorit, pasi tehet janë të mprehta. Fshijeni bazën e motorit me një leckë të pastër dhe të lagësht.

MOS e zhytni bazën e motorit në ujë. Shpëlarje të plotë dhe ajër të thatë të gjitha pjesët përkatëse.

Baza motorike

Porti USB-C dhe baza motorike janë të papërshkueshme nga uji, që do të thotë se baza motorike mund të rinohet në lavaman; **Megjithatë, mos** e fut bazën motorike në lavanderi ose mos e zhyt në ujë. Sigurohu që karikuesi USB-C të mos futet para pastrimit.

PASTRIM MË I THELLË

Pjatararëse larëse pjatash

Pjata, kapaku i pjatës, kapaku i pjatës dhe kapaku i tehut janë të sigurt për larjen e enëve. **Mos** përdorni një cikël të rëndë. Sigurohuni që pjata dhe kapaku të hiqen nga baza e motorit para se t'i vendosni në lavanderi.

MAGAZINIMI

Mbajeni njësinë drejt dhe me kapakun, kontejnerin dhe bazën e motorit të montuar plotësisht.

MOS i ruani përbërësit e përzier ose të papërzier në enë me Asamblenë Power Blade për periudha të zgjatura kohe.

Mos i ruani sendet në majë të kontejnerit. Ruajini të gjitha pajisjet e tjera me pajisjen ose në një dollap ku nuk do të dëmtohen ose nuk do të krijojnë një rrezik.

Nëse njësia juaj ka nevojë për shërbim, telefononi Shërbimin e Klientit në 0800 862 0453. Për t'ju ndihmuar më mirë, ju lutemi regjistroni produktin tuaj online në registry.ninja.eu dhe keni produktin në dorë kur telefononi.

POROSITJA E PJESËVE TË KËMBIMIT

Për të porositur pjesë dhe aksesore shtesë, vizitoni ninjaaccessories.eu

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

AKUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fiken i pajisjen para se të rregulloni problemet.

Sigurohuni që pajisja të mos karikohet kur të zgjidhë problemet. Sigurohuni që njësia të jetë plotësisht e ngarkuar dhe kontejneri të jetë i radhitur siç duhet.

Paneli i kontrollit nuk fiket.

- Shtypni dhe mbani  Butoni për të ndezur përzierjen pa kordon **ON** dhe **OFF**.

Nuk përzihet mirë; Përbërësit ngecin.

- Nëse përbërësit ngecin në mënyrë rutinore, shtimi i lëngut zakonisht ndihmon. Ju gjithashtu mund të shkundni blenderin gjatë trazimit, ose ta ktheni blenderin me kokë poshtë, të filloni një cikël përzierjeje dhe ta ktheni atë në anën e djathtë lart për të lëvizur përbërësit përreth gjatë përzierjes.
- Kur mbushni enën, filloni me lëng ose kos, pastaj fruta ose perime të freskëta, të ndjekura nga jeshile me gjethe ose barëra. Shtoni fara, pluhur ose gjalpë arrash dhe përfundoni me akull ose përbërës të ngrirë.

Kapaku është i vështirë për t'u montuar në enë.

- Vendoseni bazën motorike të montuar dhe kontejnerin në një sipërfaqe të sheshtë. Vendoseni me kujdes kapakun e lugut sipër tenxheres dhe rreshtoni fijet në mënyrë që kapaku i lugut të ulet i sheshtë. Rrotullohuni në drejtimin e orës derisa të merrni një vullë të fortë.

Anija është e vështirë për t'u montuar në një bazë motorike.

- Vendoseni bazën e motorit në një sipërfaqe të sheshtë. Vendoseni me kujdes enën në majë të bazës së motorit dhe rreshtoni brinjat në mënyrë që kontejneri të ulet i sheshtë. Rrotullohuni në drejtimin e orës derisa të merrni një vullë të fortë. LED-të në ndërfaqen e përdoruesit duhet të flash blu kur anija është e radhitur siç duhet.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

Ju lutem vizitoni registeryourninja.eu për të regjistruar produktin tuaj të ri Ninja® brenda njëzet e tetë (28) ditëve të blerjes. Ju do të kërkohet të jepni emrin e dyqanit, datën e blerjes, dhe numrin model së bashku me emrin dhe adresën tuaj.

Regjistrimi do të na lejojë të kontaktojmë me ju në rast të një alarmi për sigurinë e produktit. Duke u regjistruar, ju konfirmoni se keni lexuar dhe kuptuar udhëzimet për përdorim dhe paralajmërimet e renditura në udhëzimet shoqëruese.

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit (të drejtat tuaja ligjore). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta kundër shitësit tuaj. Ne ju japim një garanci shtesë dy-vjeçare të prodhuesit. Këto kushte zbatohen vetëm për garancinë e prodhuesit tonë – të drejtat tuaja statutores nuk janë ndryshuar.

Termet më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe shtrirjen e garancisë sonë. Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si tregtar dhe në kontratën tuaj me ta.

Garancitë Ninja®

Çdo makinë ninja vjen me pjesë të lira dhe një garanci pune. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu

Si ta regjistroj garancinë time ninja?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online në 28 ditë nga blerja Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me produktin tuaj.

- Data e blerjes së njësisë (fatura ose shënimi i dorëzimit).
- Për t'u regjistruar online, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu E

RËNDËSISHME:

- Garancia do të mbulojë produktin tuaj vetëm nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Mosprodhimi i një certifikate të vlefshme mund të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit për garancinë time ninja falas?

Kur të regjistroni garancinë tuaj, ne do të kemi detajet tuaja në dorë nëse ndonjëherë kemi nevojë për të marrë në kontakt. Ju gjithashtu mund të merrni këshilla se si të merrni më të mirën nga njësia juaj Ninja dhe të dëgjoni të rejtat më të fundit në lidhje me teknologjinë e re Ninja® dhe launches. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë informacionin tuaj.

Çfarë mbulohet nga Garancia e Lirë e Ninxhave?

Riparimi ose zëvendësimi i makinës suaj Ninja (sipas dëshirës së Ninja), duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën. Garancia Ninja është përveç të drejtave tuaja ligjore si konsumator.


Çfarë nuk mbulohet nga garancia e ninjave falas?

- A. Veshja normale dhe grisja e pjesëve të veshura (të tilla si aksesorët). Pjesët zëvendësuese janë në dispozicion për t'u blerë në www.ninjakitchen.eu
- B. Dëmet e shkaktuara nga keqpërdorimi, trajtimi neglizhent, moskryerja e mirëmbajtjes së nevojshme ose dëmtimi për shkak të keqmenaxhimit në transport.
- C. Dëmet e shkaktuara nga mirëmbajtja që nuk miratohet nga ninxa.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesorë të vërtetë ninja?

Ju do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit Ninja dhe pjesë rezervë / aksesorë për të gjitha makinat Ninja në www.ninjakitchen.eu

Mbani parasysh se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të mos mbulohen nga garancia juaj.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke, der tilhører SharkNinja Operating LLC i Storbritannien. NINJA BLAST er et varemærke anmeldt af SharkNinja Operating LLC i Storbritannien. BLASTBLADE er et uregistreret varemærke, der tilhører SharkNinja LLC i Storbritannien.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Da wir fortlaufend daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich. NINJA BLAST ist eine anhängige Markenmeldung von SharkNinja Operating LLC im Vereinigten Königreich. BLASTBLADE ist ein nicht eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja LLC im Vereinigten Königreich.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

Ilustrimet në anglisht

Mund të ndryshojnë nga produkti aktual. Ne jemi vazhdimisht duke u përpjekur për të përmirësuar produktet tona, prandaj specifikimet e përmblajtura këtu janë subjekt i ndryshimit pa njoftim. NINJA është një markë tregtare e regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar të SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST është një aplikim në pritje të markës tregtare në Mbretërinë e Bashkuar të SharkNinja Operating LLC. BLASTBLADE është një markë tregtare e paregjistruar në Mbretërinë e Bashkuar të SharkNinja LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTUAR NË KINË

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC registrada en el Reino Unido. NINJA BLAST es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC en proceso de registro en el Reino Unido. BLASTBLADE es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC no registrada en el Reino Unido.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

ENGLISH

Më pak ilustrime mund të ndryshojnë du produit réel. Nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au Royaume-Uni. NINJA BLAST est une marque en cours de dépôt de SharkNinja Operating LLC au Royaume-Uni. BLASTBLADE est une marque non déposée de SharkNinja LLC au Royaume-Uni.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nel Regno Unito. NINJA BLAST è un marchio di SharkNinja Operating LLC né attesa di registrazione nel Regno Unito. BLASTBLADE è un marchio di SharkNinja LLC non registrato nel Regno Unito.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk van SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST IS EEN IN BEHANDELING ZIJNDE HANDELSMERKAANVRAAG IN HET Verenigd Koninkrijk van SharkNinja Operating LLC. BLASTBLADE is een niet-geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk van SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

NINJA er et registrert varemærke i Storbritannia som tilhører SharkNinja Operating LLC. NINJA BLAST er en ventende varemærkesøknad i Storbritannia av SharkNinja Operating LLC. BLASTBLADE er et uregistrert varemærke i Storbritannia som tilhører SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

PORTUGALISHT

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos; assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Ninja é uma marca comercial registrada no Reino Unido da SharkNinja Operating LLC. Ninja Blast é uma candidatura a marca comercial da SharkNinja Operating LLC pendente no Reino Unido. BLASTBLADE é uma marca comercial não registrada no Reino Unido da SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë

SUOMI

Kuvat saatavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti tekemään tuotteistamme entistäkin parempia. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki. NINJA BLAST on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksyntää odottava tavaramerkki. BLASTBLADE ha SharkNinja LLC -yhtiön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimätön tavaramerkki. © 2024 SharkNinja Operating LLC. печатено во Кина

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter. Specifikationer som ingår här kan därför ändras utan att det meddelas.

Varumärket NINJA är registrerat i Storbritannien och tillhör SharkNinja Operating LLC. SharkNinja Operating LLC har ansökt om registrering av varumärket NINJA BLAST i Storbritannien. BLASTBLADE är ett oregistrerat varumärke i Storbritannien och tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shtypur në Kinë



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје** /

Компанијa për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продајница и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Булевар Глигоров бр.13, Шкопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс: Tel/fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на подвиечана рекламација/ Kuponi i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настанат на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламаниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период,да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замениетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во текотипоколниот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важниот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д тавните норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземане на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задожжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задожжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранцијски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произв одителот, се доставува комплетната оригинална амблага и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљачица повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,лерки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејда Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламарианите уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придружување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitesit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shiteshi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shiteshi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse ripari i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgja tur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitesit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shiteshi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

- Pjesët e ndërhuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitesit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitoret TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politikat aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

